

Примено: 24-03-2026			
Одг. един.	Вид:	Редно:	Вредност:
0504-1393/1			

Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД Скопје

31 декември 2025 година



Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	7
Посебен извештај за сеопфатната добивка	8
Посебен извештај за промените во капиталот	9
Посебен извештај за паричните текови	10
Белешки кон посебните финансиски извештаи	11 - 45
Прилози	
Прилог 1 – Посебна годишна сметка	
Прилог 2 – Посебен годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До: Акционерите на
Макпетрол АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје („Друштвото“), коишто го вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промените во капиталот и посебниот извештај за паричните текови за годината која што завршува тогаш, и белешки кон посебните финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствени стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на OMCEC) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMCEC кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионалното расудување, имале најголема значајност за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи како целина, и во формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Клучни ревизорски прашања	Ревизорски пристап
Признавање на приходи	
Како што е обелоденето во Белешка 19 кон придружните финансиски извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2025 година, Друштвото има признаено приходи од продажба во износ од 30.794.558 илјади денари. Дополнителни информации во однос на сметководствените политики за признавање на приходите се обелоденети во Белешка 2 – Материјални сметководствени политики, кон финансиските извештаи. Приходите на Друштвото главно произлегуваат од продажба на нафтени деривати, природен гас и трговска стока, кои се реализираат преку малопродажната мрежа на бензински станици, како и преку продажба на големо на домашниот и странскиот пазар. Значителен дел од трансакциите се обработуваат преку автоматизирани информатички системи и системи за продажба на бензинските станици и преку програмата за лојалност на купувачите. Со оглед на големиот обем на трансакции, комплексноста на информатичките системи преку кои се евидентираат продажбите и потребата приходите да бидат признаени во соодветниот пресметковен период, постои ризик приходите да не бидат целосно или точно евидентирани. Дополнително, според ревизорските стандарди, признавањето на приходите се смета за област со инхерентен ризик од материјално погрешно прикажување поради измама. Поради значајноста на приходите во финансиските извештаи, големиот број трансакции и зависноста од автоматизирани системи за обработка на продажбите, настанувањето, точноста и временското разграничување на приходите ги сметавме за клучно ревизорско прашање.	Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото: - Со цел да ги процениме ризиците од материјално погрешно прикажување, најпрво стекнавме разбирање за текот на процесите и интерните контроли поврзани со признавањето на приходите, земајќи го предвид корпоративното опкружување и барањата на сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија. - Врз основа на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување во рамките на овие ревизорски постапки, селектиравме рачни и автоматизирани контроли, како и поврзани општи ИТ контроли, од контролите релевантни за ревизијата во однос на признавањето на приходите. Потоа, овие контроли ги тестиравме за оперативна ефективност со цел да се оцени нивната функционалност во текот на извештајната година. Во овој контекст, вклучивме и ИТ специјалист. Покрај тестирањето на оперативната ефективност на воспоставените контроли, ги спроведовме следните суштински постапки како одговор на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување: - Ја оценивме конзистентноста во примената на политиката за признавање на приходи преку повторно разгледување на сметководствените политики за различните извори на приходи на Друштвото. - Извршивме тестирање на контроли поврзани со евидентирањето на приходите од готовинска продажба преку малопродажната мрежа на бензински станици, како и контролите поврзани со фактурната малопродажба и продажбата на големо. - Користејќи листа на трансакции евидентирани во текот на периодот, селектиравме примерок од трансакции и ги проверивме придружните документи, како што се продажни фактури, испратници и извештаи од бензинските станици, со цел да утврдиме дали приходите се признаени во соодветен износ. - Извршивме тестирање на одобрените рабати и попусти на примерок од трансакции преку проверка на договорите со купувачите, одобрената од Раководството и пресметките на рабатите, со цел да оцениме дали тие се соодветно пресметани, одобрени и евидентирани во финансиските извештаи. - Извршивме тестирање на продажните цени на примерок од трансакции со цел да утврдиме дали применетите цени се усогласени со одлуките за цени на нафтените деривати утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

	- Извршивме интервјуа со вработени вклучени во активности во области во кои е идентификуван ризик од измама, со цел да добиеме нивни согледувања за ризикот и начинот на кој контролите го адресираат истиот. - Спроведовме аналитички постапки преку анализа на приходите по месеци, по типови на продажба (малопродажба и продажба на големо) и по главни категории на производи. Дополнително, извршивме анализа на продадените количини и применетите продажни цени по месеци и ги споредивме со соодветните податоци од претходниот период со цел да идентификуваме евентуални невообичаени трендови или отстапувања. - Ги тестиравме трансакциите што се случиле непосредно пред и по крајот на годината, прибавувајќи докази за соодветно временско признавање на приходите, врз основа на условите утврдени во договорите и документите за испорака. - Ја тестиравме соодветноста на книжењата во главната книга преку разговори со лица вклучени во процесот на финансиско известување во однос на несоодветни и невообичаени активности, како и преку тестирање на ставови за сметководствено евидентирање. Разгледавме дали постои доказ за пристрасност на Раководството во значајните сметководствени проценки и расудувања релевантни за признавањето на приходите. Исто така, го оценивме целокупното контролно опкружување на Друштвото и извршивме интервјуа со повисокото раководство. Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.
<i>Претпоставки користени при вреднување на залихите</i>	
Врз основа на ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија и нашата ревизорска методологија, сметководствените проценки претставуваат области што вклучуваат значајни расудувања на Раководството и бараат зголемено внимание од страна на ревизорот. Раководството ја проценува нето-реализационата вредност на залихите на секој датум на известување, земајќи ги предвид најрелевантните и најверодостојните докази достапни во моментот на проценката. Друштвото применува конзистентна методологија за обезвреднување на залихите, во согласност со сметководствениот принцип залихите да се искажат по пониска вредност помеѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. Проценката се врши врз основа на старосна анализа на залихите по групи на артикли, при што се земаат предвид видот на артиклите, нивната наменска и пазарна употребливост, динамиката на обртот и можноста за нивна идна реализација.	Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото: - Проверка дали залихите се вреднувани по пониската вредност помеѓу набавната вредност и нето-реализациона вредност, преку тестирање на начинот на кој Раководството ја извршило сметководствената проценка и претпоставките кои се користени. - При присуство на пописот на залихите, ја проверивме состојбата и карактеристиките на залихите (на пример: оштетени залихи, застарени или нефункционални залихи, или отпишани залихи) и утврдивме кои ставки, доколку ги има, се предмет на исправка на вредност. Исто така, извршивме разговори со магацинскиот и друг оперативен персонал во врска со залихи што можеби се бавно-обртни, оштетени или застарени. - Извршивме анализа на старосната структура на залихите.

Со оглед дека залихите претставуваат значајна ставка во финансиските извештаи и дека нивното вреднување вклучува значајни проценки и професионално расудување од страна на Раководството, оваа област ја сметавме за клучно ревизорско прашање. Поврзаните сметководствени политики, расудувања и проценки се обелоденети во Белешките 2.11, 4 и 13 кон финансиските извештаи.	Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.
--	---

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата на Друштвото и посебната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за посебните финансиски извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на посебни финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешни. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие останати информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, Раководството е одговорно за процена на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)², применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на законите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија³, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

³ Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Партнер на ревизорскиот ангажман од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Маја Атанасовска.



Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 24 март 2026 година



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	2025 000 мкд	На 31 декември 2024 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	4.689.599	4.581.931
Нематеријални средства	6	10.897	6.537
Вложувања во недвижности	7	24.118	24.849
Вложувања во подружници	9	310.240	310.240
Вложувања во придружени друштва	9	536.118	536.118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	1.834.910	1.867.910
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	11	1.228.200	1.035.116
		8.634.082	8.362.701
Тековни средства			
Финансиски побарувања	12	140	290
Залихи	13	1.256.638	1.208.645
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	1.408.239	811.118
Парични средства и еквиваленти	15	272.579	484.803
		2.937.596	2.504.856
Вкупно средства		11.571.678	10.867.557
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	16	3.135.464	3.135.464
Резерви	16	3.864.247	3.444.156
Акумулирани добивки		2.788.349	2.665.839
		9.788.060	9.245.459
Обврски			
Обврски за финансиски наем	18	68.297	-
		68.297	-
Тековни обврски			
Позајмици	17	153.063	41
Обврски за данок од добивка		34.474	15.611
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	18	1.527.784	1.606.446
		1.715.321	1.622.098
Вкупно обврски		1.783.618	1.622.098
Вкупно капитал и обврски		11.571.678	10.867.557

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 26 февруари 2026 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Михајло Борозанов
Директор на Дирекција за финансии

Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2025 000 мкд	2024 000 мкд
Приходи од продажба	19	30.794.558	30.604.229
Останати деловни приходи	20	416.504	430.391
Потрошени материјали	21	(267.610)	(258.413)
Набавна вредност на продадени стоки		(26.120.459)	(26.318.505)
Трошоци за користи на вработените	22	(1.962.095)	(1.837.229)
Амортизација и депрецијација	5,6,7	(313.693)	(266.187)
Останати деловни трошоци	23	(1.292.441)	(1.233.385)
Промени во залихите		(8.878)	(9.344)
Добивка од работење		1.245.886	1.111.557
Финансиски приходи	24	84.804	48.701
Финансиски расходи	24	(20.654)	(5.064)
Финансиски приходи / (расходи), нето		64.150	43.637
Добивка пред оданочување		1.310.036	1.155.194
Данок на добивка	25	(119.382)	(93.380)
Добивка за годината		1.190.654	1.061.814
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,16	(33.000)	930.666
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1.157.654	1.992.480
Добивка расположлива за сопствениците		(33.000)	930.666
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		1.157.654	1.992.480
Заработувачка по акција (денари по акција) - Основна и разводнета	26	11.772	10.498

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал		Резерви	Акумулирани. добивки	Вкупно
	Регистриран капитал	Сопствени акции			
	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд
На 01 јануари 2025 година	3.483.842	(348.378)	3.444.156	2.665.839	9.245.459
<u>Трансакции со сопствениците</u>					
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 16)	-	-	453.091	(453.091)	-
Распоред за дивиденди и награди (Бел. 16)	-	-	-	(615.053)	(615.053)
Вкупно трансакции со сопствениците	-	-	453.091	(1.068.144)	(615.053)
Добивка за годината	-	-	-	1.190.654	1.190.654
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	(33.000)	-	(33.000)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	(33.000)	1.190.654	1.157.654
На 31 декември 2025 година	3.483.842	(348.378)	3.864.247	2,788,349	9,788,060
На 01 јануари 2024 година	3.483.842	(348.378)	2.204.917	2.446.606	7.786.987
<u>Трансакции со сопствениците</u>					
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 16)	-	-	308.573	(308.573)	-
Распоред за дивиденди и награди (Бел. 16)	-	-	-	(534.007)	(534.007)
Вкупно трансакции со сопствениците	-	-	308.573	(842.580)	(534.007)
Добивка за годината	-	-	-	1.061.814	1.061.814
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	930.666	-	930.666
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	930.666	1.061.814	1.992.480
На 31 декември 2024 година	3.483.842	(348.378)	3.444.156	2.665.839	9.245.459

Посебен извештај за паричните текови

		Година што завршува на	
		31 декември 2025 000 мкд	31 декември 2024 000 мкд
Деловни активности			
Приливи од купувачи		30.401.635	31.013.038
Исплати на добавувачи и вработени		(29.864.198)	(29.614.103)
		537.437	1.398.935
Платена камата		(6.946)	(1.860)
Платен данок од добивка		(100.518)	(20.981)
		429.973	1.376.094
Инвестициони активности			
(Одлив) за набавка на недвижности, постројки и опрема	5	(279.371)	(498.483)
(Одлив) за набавка на нематеријални средства	6	(7.739)	(6.339)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема	5	9.183	23.822
Одливи за вложување во финансиски средства кои се чуваат до доспевање	11	(193.084)	(1.035.116)
Приливи од финансиски позајмици, нето	12	150	235
Приливи од камати		71.222	47.581
Приливи од дивиденди	9	216.705	170.950
		(182.934)	(1.297.350)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(612.285)	(532.240)
(Отплата) на кредити		(3.421.465)	(2.562.744)
Приливи од кредити		3.574.487	2.562.628
		(459.263)	(532.356)
Нето промена на парични средства и еквиваленти		(212.224)	(453.612)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		484.803	938.415
Парични средства и еквиваленти на крајот		272.579	484.803

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д. Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4. 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и производство и продажба на биодизел, како и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, трговија со природен гас и производство на електрична енергија.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 2.048 лица (2024: 2.027 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д. Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

2 Материјални сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РСМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025) и Правилникот за начинот на водење на сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024) (“Правилник за сметководство”), каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со примена од 01 јануари 2025. Овој Правилник за сметководство ги вклучува Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните стандарди за сметководство („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, толкувања од Меѓународниот комитет за толкување на финансиското известување („МКТФИ“) - МКТФИ 1 до МКТФИ 23 и толкувања од Постојан комитет за толкувања („ПКТ“) - толкувања составени од ПКТ 7 до ПКТ 32. Погоре наведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, МКТФИ и ПКТ) се ефективни во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17 кој ќе биде ефективен од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство („Службен весник на РСМ бр. 274/2024“), МСФИ 9 станува ефективен (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 година и согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија од 25 декември 2025 година, МСС 39 објавен во Службен весник бр.159/2009 останува ефективен сметководствен стандард за финансиски инструменти до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник број 75/2024 и број 274/2024. Бидејќи, МСФИ 9 и МСФИ 17 не се ефективни за периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените прописи применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот за сметководство и објаснето погоре. Следствено, МСФИ 1 не е применлив, и Друштвото ги примени специфичните транзициски одредби за сите ефективни сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Основа за подготовка (продолжува)

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациона валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Нови или ревидирани, стандарди и толкувања

а) Нови стандарди и толкувања усвоени на 01 јануари 2025

Како што е наведено во Белешка 2.1, во Службен весник на РСМ бр. 75/2024 беше објавен Правилникот за начинот на водење на сметководство и во Службен весник на РСМ бр. 274/2024 беше објавена измена на Правилникот, каде беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ волумен 2023) со првична примена од 01 јануари 2025, со исклучок на МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Овие стандарди немаат ефекти и влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото, освен МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи и МСФИ 16 – Лизинг од 1 јануари 2025. Друштвото ја оцени и примената на новите стандарди МСС 27 Поединечни финансиски извештаи, МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи и МСФИ 12-Обелоденување на учества во други субјекти и оцени дека нема да резултираат со промена во посебните финансиски извештаи.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, го заменува стандардот МСС 18 – Приходи и МСС 11 – Договори за изградба како и толкувањата поврзани со нив.

Основниот принцип на новиот стандард е признавање на приходите со цел да се отслика преносот на стоките или услугите на купувачите во износ кој што го рефлектира надоместокот (односно, плаќањето), на кој Друштвото очекува дека има право во замена за тие стоки или услуги.

Новиот стандард бара зголемено обелоденување во однос на приходите и обезбедува насоки за трансакциите коишто претходно не биле целосно опфатени (на пример, приходите од услуги и измени и дополнувања на договорите) и нови насоки за аранжмани коишто опфаќаат повеќекратни елементи.

Друштвото ја искористи опцијата за модифицирана ретроактивна примена, при првична примена на МСФИ 15, односно, договорите коишто не беа завршени до 1 јануари 2025 година беа евидентирани како да биле признаени во согласност со МСФИ 15 од самиот почеток. Кумулативниот ефект којшто произлегува од првична примена е признаен како корекција на почетното салдо на задржана добивка на финансиските извештаи кои го вклучуваат датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година. Споредбените аспекти од претходните години не се коригирани; сепак, обезбедено е образложение за причините за промените во ставките во извештаите за финансиската состојба и во извештајот за сеопфатна добивка за тековниот период, како резултат од првичната примена на МСФИ 15.

Усвојувањето на МСФИ 15 не резултираше со измени во посебните финансиските извештаи на Друштвото.

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

МСФИ 16 - Лизинг, го заменува стандардот МСС 17 Лизинг и поврзаните толкувања.

Друштвото како корисник на лизинг

Примената на новиот стандард МСФИ 16, резултираше со признавање на средства по основ на право на користење и соодветни обврски по основ на лизинг за сите претходно класифицирани договори за оперативен лизинг, со исклучок на договорите кои се класифицирани како договори за лизинг на средства со ниска вредност или кои имаат преостанат рок на траење пократок од 12 месеци на датумот на првична примена.

За договорите кои постоеја на датумот на првична примена, Друштвото одбра да ја примени дефиницијата за лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4 и не го примени МСФИ 16 на договори кои претходно не беа идентификувани како лизинг согласно МСС 17 и КТМФИ 4.

При првичната примена на МСФИ 16, Друштвото ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за безвреднување – како на 1 јануари 2025 година не постоеја неповолни договори;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци на 1 јануари 2025 година како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот

Друштвото го примени стандардот користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап, при што кумулативниот ефект од усвојувањето на МСФИ 16 е признаен како корекција на почетното салдо на задржаната добивка на датумот на првична примена, односно 01 јануари 2025 година. На овој датум, Друштвото одлучи да ги мери средствата со правото на користење по износ еднаков на обврската по договорот за лизинг во износ од 147.240 илјади денари. Претходните пресметковни периоди не се преработени, во согласност со дозволените одредби на стандардот.

Друштвото изнајмува деловни простории на неопределено време. Понатаму, изнајмува делови од товарни возила односно - цистерни, вагони и приколки кои договори се обновуваат на годишно ниво и при пресметката на сегашната вредност на идните плаќања процени период од 3 години.

Основните средства предмет на лизинг не се со мала вредност. Друштвото оцени дека договорите за лизинг се со разумно слични карактеристики и обврски за лизинг се вреднувани според сегашната вредност на преостанатите плаќања за наем, со примена на единствена инкрементална каматна стапка за позајмување која на 01 јануари 2025 изнесуваше 4.51%.

Со примената на МСФИ 16, Друштвото прикажа обврски од лизинг кои претходно беа класифицирани како оперативен наем според принципите од МСС 17 Лизинг.

За годината која завршува на 31 декември 2025, Друштвото нема промени во сметководствените оценки и корекција на грешки.

МСС 27 – Поединечни финансиски заедно со МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи, го заменуваат стандардот МСС 27 – Консолидирани и поединечни финансиски извештаи како и толкувањата поврзани со нив.

Друштвото согласно локалната регулатива има обврска да презентира поединечни финансиски извештаи и МСС 27 се применува за евидентирање во инвестиции во подружници, заеднички потфати и придружни субјекти во поединечните финансиски извештаи.

Друштвото согласно локалната регулатива има обврска да презентира консолидирани финансиски извештаи и МСФИ денес ги поставува принципите за изготвување и презентација на консолидирани финансиски извештаи.

Нови или ревидирани, стандарди и толкувања (продолжува)

Усвојувањето на МСС 27 и МСФИ 10 не резултираше со измени во посебните финансиските извештаи на Друштвото, (Белешка 2.9).

МСС 28 – Инвестиции во придружени субјекти и заеднички потфати, го заменува стандардот МСС 28 – Вложувања во придружени друштва.

Овој стандард се применува за евидентирање во инвестиции во придружни субјекти и ги определува барањата за примена на методот на капитал.

Усвојувањето на МСС 28 не резултираше со измени во посебните финансиските извештаи на Друштвото, (Белешка 2.9).

МСФИ 12 – Обелоденување на учества во други субјекти бара во консолидираните финансиски извештаи, да се обелоденат информации што ќе им помогнат на корисниците на финансиските извештаи да ги оценат природата и ризиците поврзани со учествата во друштва и ефектите од тие учества врз неговата финансиска состојба, финансиска успешност и парични текови.

Усвојувањето на МСФИ 12 не резултираше со измени во посебните финансиските извештаи на Друштвото (Белешка 2.9).

б) Стандарди, измени и толкувања кои се објавени и сеуште не се применети и не се прифатени порано од Страна на Друштвото

Како што е наведено во Белешка 2.1, со измената на Правилникот за сметководство („Службен весник на РСМ бр. 274/2024“), МСФИ 17 – Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти стануваат ефективни во Република Северна Македонија од 1 јануари 2028 година.

Раководството предвидува дека сите релевантни објави ќе бидат усвоени за првиот период кој започнува на или по датумот на стапување во сила на објавата. Новите стандарди, измени и толкувања кои не се усвоени во тековната година, не се очекува да имаат материјално влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 УСД	52,3050 денари	58,8807 денари
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари
1 ЦХФ	66,1735 денари	65,1775 денари
1 ГБП	90,5865 денари	74,1350 денари
1 ЦАД	38,1862 денари	40,9012 денари
1 АУД	35,0536 денари	36,7003 денари
1 ЈПУ	0,3352 денари	0,3737 денари

2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Приходите или расходите поврзани со отуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи правопрпорционална метода во текот на период од две до пет години.

2.6 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.4.

2.7 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба, недвижностите за изнајмување и нетековните средства чувани за продажба, се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Вложување во подружници и придружени друштва

Подружници

Подружница е Друштво кое е контролирано од друго друштво. Друштвото оцени дека поседува контрола, затоа што е изложено или има право на варијабилни приноси по основ на неговата инволвираност во Друштвото во кое е инвестирано, има способност да влијае на тие приноси преку моќта што ја има врз Друштвото во кое е инвестирано и има способност да ја користи моќта за да влијае на износот на приносите.

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание. Значително влијание е моќта да се учествува во одлуките на финансиските и оперативните политики на Друштвото во кое е инвестирано, но не претставува контрола или заедничка контрола врз тие политики. Доколку Друштвото поседува 20% или повеќе проценти се смета дека има значително влијание.

Раководството на Друштвото утврди постоењето на значително влијание, но не и контрола, преку следното: учество повеќе од 20%, застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки за дивиденди и други распределби, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации.

Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.9 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2025 финансиските средства кои се чуваат до доспевање се состојат од вложување во државни обврзници.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Финансиски средства (продолжува)

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, акумулираната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.10 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.11 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Залихи (продолжува)

Друштвото применува конзистентна методологија за обезвреднување на залихите, во согласност со сметководствениот принцип залихите да се искажат по пониска вредност помеѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. Проценката се врши врз основа на старосна анализа на залихите по групи на артикли, при што се земаат предвид видот на артиклите, нивната наменска и пазарна употребливост, динамиката на обртот и можноста за нивна идна реализација. За секоја група на артикли се применуваат проценти на обезвреднување по старосни интервали, прикажани во соодветната пресметковна табела. Овие проценти се дефинирани од стручните служби на Друштвото, зависно од типот на артикл, неговите специфики и проценетиот ризик од намалена наплатливост, застареност или технолошка надминатост.

Износот на обезвреднувањето се утврдува со примена на соодветниот процент врз вредноста на залихите во секој старосен интервал и по секоја група на артикли, при што вкупниот износ се признава на товар на расходите, со соодветна исправка на вредност на залихите.

2.12 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.13 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања со оригинален рок на доспевање до три месеци.

2.14 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(г) Акумулирана добивка

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместите кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Де признавање на финансиски обврски

Друштвото ги де признава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

2.16 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.17 Лизинг

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Друштвото како корисник на лизинг

Првично признавање:

При примена на МСФИ 16, Друштвото ги искористи следните практични решенија дозволени од стандардот:

- примена на единствена дисконтна стапка за портфолио на договори за лизинг со разумно слични карактеристики;
- потпирање на претходните проценки за тоа дали договорите за лизинг се неповолни, како алтернатива на спроведување тест за безвреднување;
- сметководствено третирање на оперативните договори за лизинг со преостанат рок пократок од 12 месеци како краткорочни договори за закуп;
- исклучување на почетните директни трошоци од мерењето на средството со право на користење на датумот на првична примена; и
- користење на последователна информација („hindsight“) при утврдување на рокот на договорот за лизинг кога договорот содржи опции за продолжување или раскинување на закупот.

Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг и какви било директно зависни трошоци на договорот за лизинг. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација со и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем.

Лизинг (продолжува)

Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството и амортизацијата се признава како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнувањето на лизингот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за лизингот, дисконтирани со користење на инкрементална стапка којашто се определува врз основа на просечна каматната стапка за задолжување на корпоративниот сектор објавена од народна Банка на Република Северна Македонија. Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на лизингот, се намалува за извршените исплати на обврската за лизинг и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на лизингот. Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот на времетраење на лизингот.

На датумот на финансиска состојба, средствата со право на користење се вклучени во недвижности, постројки и опрема и обврските за лизинг се одделно прикажани во Обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Друштвото како давател на лизинг

Лизингот каде Друштвото како давател суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен лизинг. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приход од договори за лизинг. Непредвидените надомести за лизинг се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените надомести за лизинг се признаваат како одложен приход.

Сметководствена политика до 31 декември 2024

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.18 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Согласно преодните одредби од измени на Законот за данок на добивка, почнувајќи од 2025 година, Друштвото треба да го подготви Извештајот за трансферни цени, без обврска да го доставува до даночните власти. Поднесувањето ќе биде потребно само доколку тоа го побараат даночните власти. Најрано даночните власти би можеле да побараат документација за трансферни цени за 2025 година на 15 април 2026 година, а Друштвото ќе има обврска да ја достави во рок од 15 дена од барањето.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок на добивка се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.19 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие, Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.20 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.21 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.22 Признавање на приходите и расходите

Сметководствена политика од 01 јануари 2025

Приходите се признаваат кога контролата врз стоките или услугите се пренесува на клиентот, во износ кој ја одразува противвредноста на која Друштвото очекува да има право во замена за тие стоки или услуги. Друштвото го применува петстепенитиот модел согласно МСФИ 15, за сите категории приходи, како што следи:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврски за извршување;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање на приходи кога обврските за извршување се задоволени.

При идентификување на обврската за извршување, Друштвото треба да ги процени добрата и услугите кои се ветени во договорот со купувачот и треба да го идентификува секое ветување кое ќе му биде пренесено на купувачот: а) добро или услуга (или збир од добра и услуги) кои се различни; или б) серија од различни добра или услуги кои се суштински исти и кои имаат ист образец на пренос до купувачот.

Приходот се признава кога или како што обврските за извршување ќе се исполнат преку пренесување на контролата на ветените стоки или услуга на купувачот. Контролата или се префрла со текот на времето или во одреден момент од времето, што влијае на тоа кога ќе се евидентира приходот.

Како практично решение, Друштвото го применува упатството на група на договори со слични карактеристики наместо на еден договор со купувач. Пристапот на портфолио е прифатлив ако Друштвото разумно очекува дека ефектот од примената на пристапот на портфолио на група договори или група на обврски за извршување материјално не би се разликувал од тоа ако секој договор или обврска за извршување се земат предвид посебно. Тоа значи дека портфолио на договор со слични карактеристики не мора да има хомогени производи вклучени во овие договори.

Договорно средство – Право на Друштвото на надомест во замена за добра или услуги кои субјектот му ги пренел на купувачот кога тоа право е условено со нешто друго освен со одминување на времето (на пример, идно извршување од страна на субјектот).

Договорна обврска – Облигација на Друштвото да му пренесе добра или услуги на купувач за кои субјектот добил надомест (или плаќањето ќе доспее дополнително) од купувачот.

Износот на признатиот приход претставува надоместот што Друштвото очекува да го прими во замена за обезбедувањето на тие стоки или услуги. Приходите ја вклучуваат фер вредноста на продажбата на стоки и обезбедувањето услуги, намалени за данок на додадена вредност (ДДВ), царински давачки, попусти и рефундации.

Друштвото е водечки дистрибутер на нафтени деривати во РСМ со сопствена продажна мрежа (бензински станици), Приходите главно произлегуваат од продажба на нафта и нафтени деривати на мало и на големо.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од продажба

Продажба на големо – нафтени деривати

Приходот од продажба на стоки на големо се признаваат кога контролата се пренесува, најчесто при испорака во складиштата на клиентот или согласно договорените услови за испорака. Променливи компоненти на цената се вклучуваат само кога е високо веројатно дека нема да дојде до нивно извршување. Попуст или бонуси ја намалуваат трансакциската цена и се проценуваат врз основа на историски податоци за потрошувачка.

Условите за плаќање обично варираат во зависност од видот на продажбата и првенствено зависат од природата на производите или услугите, дистрибутивните канали и карактеристиките на секој поединечен купувач и вообичаено се од 15 до 30 денови.

Продажба на мало – гориво на бензинските станици

Приходите од продажба на бензин, дизел, ТНГ и други деривати во малопродажба се признаваат во моментот на точење, кога:

- горивото е испорачано во резервоарот на возилото,
- клиентот платил или има обврска да плати.

Трансакциската цена го вклучува наплатен износ намален за попусти, промоции и користени поени од лојалност. Наплатата е вообичаено со готовина или кредитна картичка.

Евидентиранiot приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Продажба на мало – трговска стока во бензинските станици

Приходите од продажба на трговска стока во бензинските станици се признаваат во моментот на продажбата, кога производите се предадени на купувачот на каса. Трансакциската цена го вклучува наплатен износ намален за попусти, промоции и користени поени од лојалност. Наплатата е вообичаено со готовина или кредитна картичка.

Евидентиранiot приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Програми за лојалност

Преку картичката „Верна лојалност“, Друштвото спроведува програми за лојалност преку кои клиентите собираат поени што можат да се заменат за стоки.

Согласно МСФИ 15:

- поените претставуваат посебна обврска за извршување,
- дел од трансакциската цена се распределува на поените, и
- приходот поврзан со поените се признава при искористување или истек.

Приходите од корпоративните картички „Верна+припејд“ се признаваат кога горивото е испорачано, исто како и кај стандардната продажба на гориво.

За претплатени кодови или ваучери, приходот се одложува и се признава при искористување или по истек, врз основа на историски модели на користење.

Стапката на неискористени поени (breakage) се проценува врз основа на историски податоци.

Друштвото користи професионална проценка при:

- проценување на breakage на поени од лојалност,
- утврдување дали дејствува како главен или агент за одредени негоривни производи,
- проценка на променливи надоместоци од работи и мотивациски шеми.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од лизинг

Приходи од лизинг на средства под оперативен лизинг се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на лизинг периодот. Непредвидените договори за лизинг, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од договори за лизинг во текот на лизинг периодот.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Договорни средства и договорни обврски

Доколку Друштвото ја исполни обврската за извршување пред да го прими надоместот, Друштвото признава договорно средство, во зависност од тоа дали за доспевање на надоместот е потребно нешто друго освен поминувањето на времето.

Друштвото признава договорни обврски за примени надоместоци во однос на неисполнети обврски за извршување, доколку има.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

Сметководствена политика до 31 декември 2024

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентирираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.23 Распределба на дивиденда

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.24 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.25 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.26 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик, ликвидносен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој клиент е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

	2025	2024
Класи на финанс.средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни котирали и некотирали друштва	1.834.910	1.867.910
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање		
Обврзници издадени од државата	1.228.200	1.035.116
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	140	290
Побарувања од купувачи, нето	287.499	192.277
Побарувања по камати на купувачите, нето	8.023	5.590
Побарувања од продажба на платежни картички	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.615	7.361
Побарувања по камати од обврзници	29.588	26.193
Парични средства и еквиваленти	272.579	484.803
	3.928.377	3.828.400

3.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносниот ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото.

Ликвидносен ризик (продолжува)

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	656.663	-	884.829	-
Обврски за финансиски наем	40.930	68.297	-	-
Обврски за дивиденди	11.490	-	8.722	-
Позајмици	153.063	-	41	-
Обврски спрема вработените	96.170	-	91.302	-
	958.316	68.297	984.894	-

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2025	2024
Средства		
ЕУР	12.040	13.895
УСД	15.011	22.828
	27.051	36.723
Обврски		
ЕУР		283.217
УСД	17.955	28.587
	112.464	311.804

Анализа на сензитивноста

	Промени во 2025	Промени во 2024	2025	2024
			Добивка или загуба (000 мкд)	
ЕУР	(82.469)	1%	(825)	(2.693)
УСД	(2.944)	5%	(147)	288

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Пазарни ризици (продолжува)

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	1.834.910	1.867.910
Финансиски побарувања	140	290
Побарувања од купувачи, нето	287.499	192.277
Побарувања по камати на купувачите, нето	8.023	5.590
Побарувања од продажба на картички	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.615	7.361
Побарувања по камати од обврзници	29.588	26.193
Парични средства и еквиваленти	225.496	217.530
	2.653.094	2.526.011
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1.228.200	1.035.116
Парични средства и еквиваленти	47.083	267.273
	1.275.283	1.302.389
	3.928.377	3.828.400
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	656.663	884.829
Обврски за дивиденди	11.490	8.722
Обврски спрема вработени	96.170	91.302
	764.323	984.853
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Обврски за финансиски наем	109.227	-
Позајмици	153.063	41
	262.290	984,894

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Позајмици	153.063	41
Парични средства и парични еквиваленти	(272.579)	(484.803)
Нето обврски	(119.516)	(484.762)
Капитал – вкупно	9.788.060	9.245.459

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци покрај котираните цени вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

31 декември 2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	1,834,866	-	44	1,834,910
31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	1.867.866	-	44	1.867.910

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датуми на известување е објавено во Белешката 10.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1.228.200	1.035.116	1.228.200	1.035.116
Финансиски побарувања	140	290	140	290
Побарувања од купувачи, нето	287.499	192.277	287.499	192.277
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	8.023	5.590	8.023	5.590
Побарувања од продажба на платежни картички	261.823	208.860	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.615	7.361	5.615	7.361
Побарувања по камати од обврзници	29.588	26.193	29.588	26.193
Парични средства и еквиваленти	272.579	484.803	272.579	484.803
Вкупни средства	2.093.467	1.960.490	2.093.467	1.960.490
Обврски				
Позајмици со камата	153.063	41	153.063	41
Обврски за финансиски наем	109.227	-	109.227	-
Обврски од добавувачи	656.663	884.829	656.663	884.829
Обврски за дивиденди	11.490	8.722	11.490	8.722
Обврски спрема вработени	96.170	91.302	96.170	91.302
Вкупни обврски	1.026.613	984.894	1.026.613	984.894

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Проценка на објективна вредност (продолжува)

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Компанијата го зеде во предвид целокупното влијание на глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5, 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможнота купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правеење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати. Во текот на 2025 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена. Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случајкаде овие податоците не се видливи. Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2025 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за инвест.во тек	Средства со право на користење	Вкупно
На 01 јануари 2024 година						
Набавна или ревалоризирана вредност	960,938	5.040.515	3.026.682	263.452	-	9.291.587
Исправка на вредноста	-	(2.601.591)	(2.339.972)	-	-	(4.941.563)
Нето евидентирана вредност	960,938	2.438.924	686.710	263.452	-	4.350.024
Промени во текот на 2024 година						
Почетна нето евидентирана вредност	960.938	2.438.924	686.710	263.452	-	4.350.024
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	111.961	236.302	99.472	50.748	-	498.483
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(4.186)	(4.611)	(47.465)	-	-	(56.263)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	4.611	46.940	-	-	51.552
(Депрецијација) за годината	-	(117.828)	(144.037)	-	-	(261.865)
Крајна нето евидентирана вредност	1.068.713	2.557.398	641.620	314.200	-	4.581.931
На 31 декември 2024 год. / 01 јануари 2025 год.						
Набавна или ревалоризирана вредност	1.068.713	5.272.206	3.078.689	314.200	-	9.733.808
Исправка на вредноста	-	(2.714.808)	(2.437.069)	-	-	(5.151.877)
Нето евидентирана вредност	1.068.713	2.557.398	641.620	314.200	-	4.581.931
Промени во текот на 2025 година						
Почетна нето евидентирана вредност	1.068.713	2.557.398	641.620	314.200	147.559	4.729.490
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	530	160.411	94.690	23.740	-	279.371
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(8.738)	(22.511)	(27.316)	-	-	(58.565)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	22.381	26.505	-	-	48.886
(Депрецијација) за годината	-	(122.131)	(146.892)	-	(40.560)	(309.583)
Крајна нето евидентирана вредност	1.060.505	2.595.548	588.607	337.940	106.999	4.689.599
На 31 декември 2025 година						
Набавна или ревалоризирана вредност	1.060.505	5.410.106	3.146.063	337.940	147.559	10.102.173
Исправка на вредноста	-	(2.814.558)	(2.557.456)	-	(40.560)	(5.412.574)
Нето евидентирана вредност	1.060.505	2.595.548	588.607	337.940	106.999	4.689.599

Продажби и расходувања

Во текот на 2025 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите објекти и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 9.679 илјади денари (2024: 4.713 илјади денари) (види Белешка 23). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 9.183 илјади денари (2024: 23,822 илјади денари) (види Белешка 20).

Недвижност, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2025 и 2024 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2025	2024
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	122.781	193.482
Вложувања во административна зграда	115.530	44.440
Скопје – работна единица	30.690	14.091
Аванси на добавувачи	25.475	20.756
Останати вложувања	27.798	25.059
Вложувања во Полнипница Миладиновци	14.967	16.269
Вложувања во хотел – Струга	699	103
	337.940	314.200

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема залог врз своите недвижности, постројки и опрема. Средствата на Друштвото се користат за извршување на деловните активности на Друштвото.

6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
На 01 јануари 2024 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	93.278	12.930	106.208
Исправка на вредноста	(89.903)	(12.516)	(102.419)
Нето евидентирана вредност	3.375	414	3.789
Промени во текот на 2024 година			
Почетна нето евидентирана вредност	3.375	414	3.789
Набавки во текот на годината	2.294	4.045	6.339
Продажби и расходувања – набавна вредност	-	(27)	(27)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	27	27
(Амортизација) за годината	(2.649)	(942)	(3.591)
Крајна нето евидентирана вредност	3.020	3.517	6.537
На 31 декември 2024 год.			
Набавна или ревалоризирана вредност	95.572	16.975	112.547
Исправка на вредноста	(92.552)	(13.458)	(106.010)
Нето евидентирана вредност	3.020	3.517	6.537
Промени во текот на 2025 година			
Почетна нето евидентирана вредност	3.020	3.517	6.537
Набавки во текот на годината	7.704	35	7.739
(Амортизација) за годината	(2.370)	(1.009)	(3.379)
Крајна нето евидентирана вредност	8.354	2.543	10.897
На 31 декември 2025 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	103.276	17.010	120.286
Исправка на вредноста	(94.922)	(14.467)	(109.389)
Нето евидентирана вредност	8.354	2.543	10.897

7 Вложувања во недвижности

	2025	2024
Производна хала	22.022	22.689
Административни згради	2.096	2.160
	24.118	24.849

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

Вложувања во објект

На 01 јануари 2024	25.579
(Депрецијација) за годината	(731)
На 31 декември 2024/ 01 јануари 2025	24.849
(Депрецијација) за годината	(731)
На 31 декември 2025	24.118

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2025	2024
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котиран и некотиран друштва	1.834.910	1.867.910
	1.834.910	1.867.910
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање		
Обврзници издадени од државата	1.228.200	1.035.116
	1.228.200	1.035.116
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	140	290
Побарувања од купувачи, нето	287.499	192.277
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	8.023	5.590
Побарувања од продажба на платежни картички	261.823	208.860
Побарувања од вработени	5.615	7.361
Побарувања по камати од обврзници	29.588	26.193
Парични средства и еквиваленти	272.579	484.803
	865.267	925.374
	3.928.377	3.828.400
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност		
Позајмици	153.063	41
	109.227	-
Обврски спрема добавувачи	656.663	884.829
Обврски за дивиденди	11.490	8.722
Обврски спрема вработените	96.170	91.302
	1.026.613	984.894

9 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	Износ во вал.	31 декември 2025 (000 МКД)	31 декември 2024 Износ во вал. (000 МКД)
ТРД Телевизија Макпетрол Телма дооел Скопје	100,00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	225.309	-
Пром-гас дооел Скопје			Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-
Макпетрол доо Белград	100,00	Македонија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500
Петролмак Солун	100,00	Србија	Трговија	ЕУР	810.000	49.856	810.000
	100,00	Грција				49.856	49.856
						310.240	310.240

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	2025	2024
Оилко КДА Скопје	35,61	Македонија	Товарен патен транспорт	МКД	536.118	536.118
					536.118	536.118

Приходи од дивиденда

Во текот на 2025 година, Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 216.705 илјади денари (2024: 170.950 илјади денари) (види Белешка 20).

10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2025	2024
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД Скопје	1.834.866	1.867.866
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Останати вложувања	44	44
	1.834.910	1.867.910

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	1.867.910	937.244
Промена на објективна вредност - останата сеопфатна добивка (Бел.16)	(33.000)	930.666
На 31 декември	1.834.910	1.867.910

11 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

	2025	2024
<i>Должнички хартии од вредност (некотирани)</i>		
Обврзници издадени од државата со доспевање 2026-2027	1.228.200	1.035.116
	1.228.200	1.035.116

12 Финансиски побарувања

	2025	2024
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	140	290
	140	290
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	140	290
Долгорочни финансиски побарувања	-	-
	140	290

Во текот на 2025 година, Друштвото оствари прилив од наплата во износ од 150 илјади денари (2024: 235 илјади денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2025	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	140	-	34.725	34.865
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	140	-	-	140

31 декември 2024

Набавна вредност	290	-	34.725	35.015
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
Нето евидентирана вредност	290	-	-	290

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	34.725	34.725
На 31 декември	34.725	34.725

13 Залихи

	2025	2024
Деривати и останати трговски стоки	962.839	939.369
Ситен инвентар и резервни делови	202.265	174.648
Недовршено производство и готови производи	60.096	68.974
Стоки на пат	31.438	25.654
	1.256.638	1.208.645

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
На 01 јануари	40.932	40.101
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 23)	3.569	4.330
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 20)	(7.117)	(3.499)
На 31 декември	37.384	40.932

14 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2025	2024
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	505.579	411.395
Странски купувачи	26.229	29.801
Поврзани субјекти	18.638	13.761
	550.446	454.957
Намалено за: резервирање поради оштетување	(262.947)	(262.680)
	287.499	192.277
Побарувања за пресметани камати		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	474.888	477.672
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(466.865)	(472.082)
	8.023	5.590
Останати тековни побарувања		
Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати	261.823	208.860
Аванси на добавувачи	633.417	171.743
Побарувања по картици за гориво	114.492	103.142
Однапред платени трошоци	78.332	101.836
Побарувања по камати од обврзници	29.588	26.193
Побарувања од вработени	5.615	7.361
Побарувања од државата по основ на даноци	4	4
	1.123.271	619.139
Намалено за: резервирање поради оштетување на останати побарувања	(10.554)	(5.888)
	1.112.717	613.251
	1.408.239	811.118

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувања за пресметани камати

Салдото на побарувањата од купувачите и побарувања за пресметани камати може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2025	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	218.713	68.786	262.947	550.446
Исправка на вредност	-	-	(262.947)	(262.947)
Нето евидентирана вредност	218.713	68.786	-	287.499

31 декември 2024	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	172.745	19.532	262.680	454.957
Исправка на вредност	-	-	(262.680)	(262.680)
Нето евидентирана вредност	172.745	19.532	-	192.277

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувања за пресметани камати е како што следи:

	2025	2024
Од 1 - 3 месеци	28,787	7.094
Од 3 - 6 месеци	19,162	1.408
Од 6 - 12 месеци	8,875	767
Над 1 година	11,962	10.263
	68,786	19.532

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи, побарувањата за камати и останатите побарувања во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
На 01 јануари	262.680	262.024	477.970	495.916	740.650	757.940
Тековни оштетувања (бел.22)	3.277	1.732	8.496	2.275	11.773	4.007
Интерен трансфер	(2.485)	-	(7.002)	(657)	(9.487)	(657)
Ослобод.на резервации (бел.19)	(526)	(1.076)	(2.046)	(19.564)	(2.572)	(20.640)
На 31 декември	262.946	262.680	477.418	477.970	740.364	740.650

Во текот на 2025 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 1.176 илјади денари (2024: 364 илјади денари) (види Белешка 23).

15 Парични средства и еквиваленти

	2025	2024
Депозити во домашни банки (доспеваат помалку од три месеци)	47.083	267.273
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	11.989	15.500
Парични еквиваленти – вредносни картички	132.678	13.155
Готовина во благајна	25.587	137.749
Останати средства	55.242	51.126
	272.579	484.803

16 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 и 2024 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3.483.842 илјади денари, (денарска противвредност на 57.459.792 Евра). Истиот е поделен на 112.382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511,29 Евра по акција.

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидациона односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Домашни правни лица	47,83%	40,20%
Домашни физички лица	50,90%	58,17%
Странски правни лица	0,23%	0,52%
Странски физички лица	1,04%	1,10%
	100,00%	100,00%

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000) МКД		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно	Во оптек	Сопствени	Вкупно
01 јан. 2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2024	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
01 јан. 2025	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842
31 дек. 2025	101.144	11.238	112.382	3.135.464	348.378	3.483.842

Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2025 и 2024 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви за откуп на сопст. акции	Ревалоризациони резерви	Реинвестирана добивка	Вкупно
На 01 јануари 2024	267.467	648.377	689.073	600.000	2.204.917
Распоред на акумулирана добивка	38.536	-	-	270.037	308.573
Ефект од промена на објект.вред.на вложувања (бел.10)	-	-	930.666	-	930.666
На 31 дек. 2024/ 01 јануари 2025	306.003	648.377	1.619.739	870.037	3.444.156
Распоред на акумулирана добивка	53.091	-	-	400.000	453.091
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.10)	-	-	(33.000)	-	(33.000)
На 31 декември 2025	359.094	648.377	1.586.739	1.270.037	3.864.247

Дивиденди

Во текот на 2025, Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 615.003 илјади денари (2024: 537.007 илјади денари).

17 Позајмици

	2025	2024
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна стапка	153.063	41
	153.063	41

Во текот на 2025 година, Друштвото позајми краткорочни средства од домашни банки во вкупен износ од 3.574.487 илјади денари (2024: 2.562.744 илјади денари) и во целост ги отплати.

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има склучено Договори за рамковни револвинг кредити со домашни банки со доспевање од 2025 до 2029 во вкупен износ од 917.500.000 илјади денари.

18 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2025	2024
Нетековни обврски		
Обврски за финансиски наем	68.297	-
	68.297	-
Тековни обврски		
Добавувачи		
Домашни добавувачи	460.157	468.690
Странски добавувачи	109.314	310.000
Поврзани субјекти	87.192	106.139
	656.663	884.829
Останати тековни обврски		
Издадени платежни картички ВЕРНА	169.816	146.040
Примени аванси од купувачи	157.712	156.152
Обврски за акцизи	101.844	43.972
Обврски за ДДВ	101.835	87.993
Обврски спрема вработените	96.170	91.302
Обврски по картици за гориво	92.006	82.391
Обврски за персонален данок и придонеси од плати	49.770	46.680
Обврски за финансиски наем	40.930	-
Пресметани трошоци	20.162	23.548
Обврски кон државата	19.240	19.114
Обврски за дивиденди	11.490	8.722
Обврски спрема осигурителни друштва	6.293	12.113
Обврски за отпремнини	3.828	3.578
Останато	25	12
	871.121	721.617
Вкупно добавувачи и останати обврски	1.527.784	1.606.446

19 Приходи од продажби

	2025	2024
Трговска стока	30.609.668	30.428.375
Лизинг	69.516	66.008
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.800	57.796
Угостителство	28.378	27.211
Услуги	24.951	21.012
Готови производи	1.827	1.535
Останати приходи од продажба	2.418	2.292
Вкупно приходи од продажба	30.794.558	30.604.229
Од кои:		
Приходи од продажба на домашен пазар	30.313.606	30.190.513
Приходи од продажба на странски пазар	480.952	413.716
Вкупно приходи од продажба	30.794.558	30.604.229
Од кои:		
Приходи од продажба на мало	27.103.721	27.266.278
Приходи од продажба на големо	3.690.837	3.337.951
Вкупно приходи од продажба	30.794.558	30.604.229

20 Останати деловни приходи

	2025	2024
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	216.705	170.950
Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис	105.291	122.118
Приходи од добиени работи	55.746	74.365
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	9.183	23.822
Ослободување на резервации од оштетување на побарувања (Бел. 14)	2.555	20.640
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 13)	7.117	3.499
Останато	19.907	14.997
	416.504	430.391

21 Потрошени материјали

	2025	2024
Трошоци за енергија	125.069	128.052
Трошоци за материјали	127.915	116.117
Гориво, плин и мазут	10.585	12.118
Останато	4.041	2.126
	267.610	258.413

22 Трошоци за користи на вработените

	2025	2024
Бруто плати	1.742.306	1.631.794
Останати надоместоци и награди	215.961	201.857
Отпремнини при пензионирање	3.828	3.578
	1.962.095	1.837.229

Останатите надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош, бонуси и сл.

23 Останати деловни трошоци

	2025	2024
Транспортни услуги	469.229	443.156
Останати услуги	153.791	144.675
Услуги за одржување и заштита	160.759	127.860
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	87.255	91.381
Банкарски и трошоци на платниот промет	83.360	78.549
Премии за осигурување	77.613	74.587
Кусоци	53.608	43.983
Други даноци, придонеси и членарини	36.433	39.620
ПТТ услуги	25.145	25.502
Донации	19.858	18.578
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.14)	11.776	4.007
Загуба од продажба на нетековни средства чувани за продажба	8.859	4.416
Вредносно усогласување на залихи (Бел. 13)	3.569	4.330
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.14)	1.176	364
НСВ на продажба на О/С	820	297
Лизинг	203	39.126
Останати трошоци	98.987	92.954
	1.292.441	1.233.385

24 Финансиски приходи и расходи

	2025	2024
Приходи		
Приходи од камати	71.222	47.581
Позитивни курсни разлики	13.582	1.120
	84.804	48.701
Расходи		
Расходи по камати	(1.414)	(1.860)
Трошоци за камата за лизинг	(5.531)	-
Негативни курсни разлики	(13.709)	(3.204)
	(20.654)	(5.064)
Финансиски приходи, нето	64.150	43.637

25 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2025 и 2024 е како што следи:

	2025	2024
Добивка пред оданочување:	1.310.035	1.155.193
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	283.565	252.359
Даночен кредит за наплатени побарувања	(3.382)	(2.587)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(196)	(214)
Даночен кредит за дивиденда	(216.705)	(170.950)
Износ на извршени вложувања од добивката	(179.501)	(300.000)
Основа за оданочување	1.193.816	933.801
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	119.382	93.380
Намалување на пресметаниот данок на добивка		-
Данок на добивка	119.382	93.380
Ефективна даночна стапка	9,11%	8,08%

26 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2025	2024
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	1.190.654	1.061.813
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.144
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)	11.772	10.498

27 Неизвесни и преземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 година судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 32.596 илјади денари (2024: 32.376 илјади денари). На датумот на овие посебни финансиски извештаи не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2025 година Друштвото има преземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 287.273 илјади денари (2024: 225.496 илјади денари).

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие посебни финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019) Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2025 година. Согласно преодните одредби од измени на Законот за данок на добивка, Друштвото треба да го подготви Извештајот за трансферни цени, без обврска да го доставува до даночните власти. Поднесувањето ќе биде потребно само доколку тоа го побараат даночните власти. Најрано даночните власти би можеле да побараат документација за трансферни цени за 2025 година на 15 април 2025 година, а Друштвото ќе има обврска да ја достави во рок од 15 дена од барањето. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

28 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година.

2025	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	4.497	8.884	4.036	86.435
Пром Гас дооел Скопје	67	48.345	871.438	48.344
Макпетрол доо Белград	527	1.563	30	31.404
Петролмак Грција	95	1.587	-	46.987
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	13.451	26.814	131.730	710.073
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	-	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	97.233

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

2024	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	225.600	8.297	4.183	81.693
Пром Гас дооел Скопје	8.724	64.998	814.671	-
Макпетрол доо Белград	25.511	1.015	79	26.251
Петролмак Грција	49.949	790	-	35.438
Придружени друштва				
Оилко КДА Скопје	550.333	31.040	190.190	633.199
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	-	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	95.038

29 Настан по период на известување

По 31 декември 2025 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи. Следниот настан е материјално значаен за објавување во овие посебни финансиски извештаи:

Воениот конфликт на Блискиот Исток се интензивираше по датумот на известување, нарушувајќи ги клучните поморски правци, вклучително и теснецот Хормуз, и зголемувајќи ја неизвесноста во глобалните енергетски синџири на снабдување и цените на нафта и нафтените деривати. Овие случувања го зголемуваат ризикот од прекини во снабдувањето и зголемувањето на цените на горивата релевантни за работењето на Друштвото.

Во согласност со МСФИ 10 – Настан по датумот на известување, Раководството оцени и утврди дека ескалацијата не е поврзана со услови што постоеле на датумот на известување, затоа овој настан е неприлагодувачки настан по датумот на известување. Не се направени измени на износите признаени во овие посебни финансиски извештаи.

Раководството продолжува да ги следи можните влијанија врз идните периоди, вклучително: пазарните промени што може да влијаат врз маржите и ценовните политики; оперативни и ризици за средствата, вклучувајќи можни индикатори за обезвреднување; кредитен ризик на клиентите како резултат на финансиски притисоци врз транспортните оператори и повисоките цени на горивата.

Поради тековната неизвесност околу траењето и интензитетот на конфликтот, финансиското влијание сè уште не може со сигурност да се процени. Раководството не идентификува настани што би ја загрозиле способноста на Групацијата да продолжи со работење на основа на претпоставка за непрекинато работење.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025

Прилог 2 – Посебен Годишен извештај за работењето со состојба на и годината што завршува на 31 декември 2025



© 2026 Грант Торнтон ДОО. Сите права се задржани..

'Grant Thornton' се однесува на брендот под кој фирмите членки на Grant Thornton обезбедуваат услуги на уверување, даночни и консултантски услуги на своите клинети и/или се однесува на една или повеќе фирми членки во смисла на соодветниот контекст. Grant Thornton International Ltd (GTIL) и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за дејствијата или пропустите на други фирми членки.